



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација  
Проектот е финансиран од Европската Унија

## **Јавна дебата за распределбата на средства од општинските буџети**

**15 април 2015 (среда), голема сала на советот на општина Свети Николе,**  
**почеток 17:30 часот**

Почитувани,

Организацијата на жените на општина Свети Николе и Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација, Ве покануваат на јавна дебата за *распределбата на средства од општинските буџети*, што ќе се одржи **на 15 април 2015 г., во големата сала на советот на општина Свети Николе**, со почеток **во 17:30 часот**.

На настанот ќе се дискутира за транспарентноста и ризиците од корупција при распределба на буџетските средства во локалната самоуправа, како и за позитивните практики во справувањето со судирот на интереси. На дебатата ќе учествуваат неколку граѓански организации членки на мрежата, како и претставник на одделението за финансии и буџет во општина Свети Николе.

Претставници на Организацијата на жените на општина Свети Николе ќе ги презентираат наодите од анализата за застапеноста на судир на интереси и корупција во јавната администрација во Општина Свети Николе, при распределба на средства од општинскиот буџет за здруженија на граѓани и ранливи категории на граѓани.

Гостите од Асоцијацијата за развојни иницијативи – Зенит од Скопје, ќе го претстават истражувањето на позитивните практики на политики насочени кон спречување на корупцијата во јавната администрација на локално ниво.

Наодите од истражувањето за ризиците од корупција кај јавно-приватно партнерство во Македонија ќе ги презентира претставник на граѓанската организација Аналитика од Скопје.

Дебатата е дел од циклусот на јавните дебати што се организираат во повеќе градови низ целата земја, во рамки на Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, што го спроведуваат Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), со финансиска поддршка на Европската Комисија, преку програмата IPA Civil Society Facility. Целта на проектот е ди ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот на ЕУ интеграција.

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација  
Проектот е финансиран од Европската Унија

### Програма на настанот

17:00-17:30 Регистрација на учесниците

17:30-17:45 Воведно обраќање

Презентација на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“

**Јован Близнаковски**, програмски директор во Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС)

17:45-18:45 Дебата за распределбата на средства од општинските буџети

#### УЧЕСНИЦИ

**Фросина Мишева**, Одделение за финансии и буџет во општина Свети Николе

**Рахела Симеонова Манева**, Организација на жените на општина Свети Николе

**Ана Стојилоvsка**, ГО Аналитика, Скопје

**Александар Николов**, Асоцијација за развојни иницијативи – Зенит, Скопје

18:45-19:15 Дискусија

19:15-19:30 Коктел



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.